

ВТОР УПИСЕН РОК НА ФДУ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

На УКИМ - Факултет за драмски уметности – Скопје , во ВТОРИОТ уписен рок во учебната 2022/2023 година ќе се запишуваат студенти на студиските програми за :

1. **АКТЕРСКА ИГРА (8 семестри)** - вкупно 2 студенти и тоа:
 - 2 студенти со школарина, со надоместок од 400 EUR за една учебна година.
2. **ТЕАТАРСКА РЕЖИЈА (8 семестри)** - вкупно 4 студенти и тоа :
 - 2 студенти во државна квота, со надомест 200 EUR за една учебна година
 - и
 - 2 студенти со школарина, со надоместок од 400 EUR за една учебна година.
3. **ТЕАТАРСКА И ФИЛМСКА ДРАМАТУРГИЈА (8 семестри)** - вкупно 6 студенти и тоа :
 - 3 студенти во државна квота, со надомест 200 EUR за една учебна година
 - и
 - 3 студенти со школарина, со надоместок од 400 EUR за една учебна година.

I. Услови и критериуми за запишување

Право на запишување на прв циклус академски студии, на академски студии од областа на уметностите и на прв циклус стручни студии имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура.

Во академската 2022/2023 година на прв циклус академски и стручни студии, како и на академски студии од областа на уметностите, право на запишување имаат и кандидати кои се стекнале со диплома за завршено средно образование во траење од четири години во учебната 2019/2020 година, согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба.

Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура (пред учебната 2007/2008 година).

Конкурсот е објавен на www.ukim.edu.mk и www.fdu.ukim.edu.mk.

II. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средно образование и според проверка на знаења и умеења во I уписен рок

	прв рок
Пријавување на кандидатите	14 и 15.9.2022
Проверка на знаења и умеења	16.9.2022
Објавување на прелиминарна ранг-листа со резултати од проверка на знаењата и умеењата и успехот од средно образование	20.9.2022
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	23.9.2022
Запишување на кандидатите	26.9.2022

III. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од IKNOW – системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата (образец A1) што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на upisi-fdu@ukim.edu.mk. Во предмет (Subjekt) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Оригиналните документи што се испраќаат електронски треба да се достават и до Студентската служба на Факултетот за драмски уметности во Скопје, на зададените термини за пријавување во период од 8 до 15 часот.

Во прилог на пријавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

1. пријава за запишување (образец A1)
2. електронска пријава (од iKnow-системот) и сите изјави што ги дава самиот IKNOW систем
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
7. 1 фотографија
8. потврда за уплата на :
 - Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-XXX-03161; Конто 722313 00)
 - 1500 денари на жиро-сметката на Факултетот за драмски уметности, за полагање на приемен испит

ЛОГО

ДАТУМ НА ВАЛУТА

НАЛОГОДАВАЧ

ПРИМАЧ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧОТ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧОТ

УКИМ - Факултет за драмски уметност

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ

БАНКА НА ПРИМАЧОТ

НБРСМ

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

100000000063095

ДАНОЧЕН БРОЈ или (ЕМБГ)

ИЗНОС

МКД

1500,00

ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ -ЗАДОЛЖУВАЊЕ

УПЛАТНА СМЕТКА

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА

СМЕТКА НА КОРИСНИК

1600104324

788

13

Уплата за полагање приемен испит

ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА

723013

41

НАЗИВ

ПОТПИС

ДАТУМ НА УПЛАТА

МЕСТО НА УПЛАТА